

МОДЕЛ

Модел на барање за добивање Решение за регистрација на ветеринарни друштва: Ветеринарна амбуланта, Ветеринарна клиника, Ветеринарна болница, Ветеринарна служба на одгледувалиште

До
Агенција за храна и ветеринарство
на Република Македонија

Број:

Предмет:
Барање за добивање на Решение за регистрација на Објект за вршење на ветеринарно- здравствена дејност

- 1) **Податоци за подносителот на барањето**
Физичко и Правно лице, седиште, адреса, лице за контакт, телефонски број и електронска адреса.
Во прилог се доставува
 - *Извод од централен регистар на Р.Македонија (не постар од шест месеци)*
- 2) **Намена на објектот**
Ветеринарна амбуланта, Ветеринарна клиника, Ветеринарна болница, Ветеринарна служба на одгледувалиште.
Име и точна локација на Објектот: адреса, населено место, општина.
Во прилог се доставува
 - *Техничко-технолошки елаборат за објектот,*
 - *Доказ за сопственост на објектот (имотен лист или договор за закуп)*
- 3) **Носители на ветеринарна здравствена дејност**
Име и презиме на носителите на ветеринарна здравствена дејност
 - *Лиценца за работа од Ветеринарна комора на Р.Македонија.*

4) **Уплатница во износ од 20.000,00 денари**

20.000,00 денари

Агенција за храна и ветеринарство

Назив на примач	АХВ
Банка на примачот	Народна Банка на Р.М
Сметка	1 000 000 000 63 095
Сметка на Буџетски корисник	140056162063116
Приходна шифра – програма - начин	724127 20

Барањето мора да содржи име и презиме, адреса со телефон за контакт на подносителот на барањето, односно неговиот застапник или ополномошник.

При поднесување на барањето се приложува такса по тарифен број 1 и 3 од ЗАТ во износ од 650.00 денари.

Уплата за административна такса:

1. Налог за плаќање на јавни давачки ПП-50 (уплатница) - за плаќање на административна такса од 650,00 денари со следните податоци:

Назив на примач – Буџет на РМ;

Банка на примачот - Народна банка на РМ;

Трансакциска сметка - 100000000063095;

Уплатна сметка – 840-XXX-_3161 (XXX-се пополнува ознаката на општината)

Приходна шифра – програма - начин – 722313 00 2

- Законот за ветеринарно здравство (Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12),
- Правилникот за објектите, просториите, опремата, инструментите и хигиенските услови кои треба да ги исполнува ветеринарната амбуланта, ветеринарната станица и ветеринарната болница (Службен весник на Република Македонија 17/99) и
- Правилникот за условите кои треба да ги исполнува ветеринарната служба на одгледувалиште (Службен весник на Република Македонија 54/08)